



# 6-неделна посета на УКЕ Хамбург

Прим. Д-р. Гордана Стојанова

# Universitätsklinikum Hamburg - Eppendorf



Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf

- Основана 19.05.1889
- 14 центри и повеќе од 80 интра-дисциплинарни кооперативни клиники
- 9400 вработени од кои 2400 физиканти и научници, и 2900 медицински персонал и терапевти
- 1364 легла на УКЕ и 196 на кардио-хируршкиот центар
- 89 000 in-пациенти годишно
- 275 000 out-пациенти годишно
- 117 000 итни случаи годишно

# Оддел за акутна и хронична болка на УКЕ

- Една недела под менторство на Dr. Jan Stork
- Активно учество во работата
- Техниките за третирање на пост-оперативната болка, како и третманот во останатите денови од нивниот престој во болница
- Учество во секојдневните конзилијарни прегледи
- Третман на хронична болка на out-пациенти



Грижата за пациентот е до последниот  
момент од неговиот живот

# Палијативен оддел на УКЕ

- Три недели под менторство на Dr. Karin Öeksle
- Третман на кацрином болни пациенти
- Пристап на сензитивни теми и дискусија на потешкотите на пациентот
- Медицински третман збогатен со љубов, доверба и сочувство.
- Одделение каде освен медицински персонал има и музички терапевт и сликар кои ги отргнуваат мислите од болките
- Симпотоматски третман кој резултира со домашна грижа или во специјални институции наречени хоспици
- Одделот е поврзан со 24 часа достапен палијативен тим составен од доктори и сестри кои ги вршат домашните прегледи.
- Одделот го организира трансферот на пациентите до хоспиците, каде тие претстојуваат таму се до нивната смрт.

# Agaplesion Diakonieklinikum

- Две недели под менторство на Dr. Eva Müller и Dr. Karin Oltmann
- Болница чиј капацитет е споредлив со ЈЗУ Општа Болница Велес
- Организирани активности со палијативниот тим
- Едно неделна домашна посета на пациентите
- Посета на хоспици

# Заклучок

- Задоволна од мојата едукација во УКЕ Хамбург
- Задоволна од колегите во УКЕ кои несебично го пренесоа своето знаење
- Се надевам дека стекнатите искуства ќе можам да ги пренесам во нашата болница